



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 12 година XIV 10.12.2010 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	--	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на заклучок за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата одржана на 30.11.2010 година.

Бр.08-1699/4
30.11.2010 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.11.2010 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година

1. Советот на Општина Чашка го прифати извештајот за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1699/3
30.11.2010 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка

Се објавува, одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата одржана на 30.11.2010 година.

Бр.08-1699/6
30.11.2010 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.66 од Законот за Локалната Самоуправа, чл.5 и б1 од Законот за користење и располагање на ствари на државни органи, Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 30.11.2010 година донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка

Член 1

Советот на Општина Чашка, дава согласност за оттуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка:

-Објект-Задружен дом во с.Богомила Општина Чашка со површина од 536 м2 и двор со површина од 1.211 м2 на КП бр.6527 во КО Богомила , запишани во ИЛ бр.180 на име Општина Чашка.

Член 2

Оттуѓувањето да се спроведе по пат на усно јавно наддавање, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Сл.Весник на РМ„ бр.08/05), по претходно утврдена почетна пазарна вредност на недвижноста.

Почетната пазарна вредност на недвижноста предмет на усно јавно наддавање, ќе ја утврди комисија за утврдување на пазарна вредност формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност донесена од Владата на РМ.

Член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка.

Член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила 8 дена од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Чашка

Бр.07-1699/5
30.11.2010 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на решение за дополнување на решението за именување на членови во управниот одбор на ЈПКД "Тополка" Чашка

Се објавува, **решение** за дополнување на решението за именување на членови во управниот

одбор на ЈПКД "Тополка" Чашка, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.11.2010 година.

Бр.08-1699/8
30.11.2010 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 година) и член 17 од Законот за Јавни претпријатија Службен весник на РМ бр.38/96 и 46/2006 и член 24 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на Општина Чашка бр.2/2006 година), Советот на Општина Чашка на седницата на 30.11.2010 година , донесе

РЕШЕНИЕ

за дополнување на решението за именување на членови во управниот одбор на ЈПКД "Тополка" Чашка

1. Решението за именување на членови во Управниот Одбор на ЈПКД Тополка-Чашка,бр. 07-730/25 од 30.04.2009 г.се дополнува со нов член

Јовановски Златко -од Извор

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1699/7
30.11.2010 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Рамадан Амзов с.р.

Содржина :

1. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година
2. ЗАКЛУЧОК за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 година
3. ЗАКЛУЧОК за објавување на одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка
4. ОДЛУКА за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на Општина Чашка
5. ЗАКЛУЧОК за објавување на решение за дополнување на решението за именување на членови во управниот одбор на ЈПКД “Тополка” Чашка
6. РЕШЕНИЕ за дополнување на решението за именување на членови во управниот одбор на ЈПКД “Тополка” Чашка

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка
Тел/043-241-400 факс 043/241-343**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов**